



e-Bank i3000

[празна страница]

e-Bank i3000 е интегриран веб базиран банкарски информациски систем кој во своето јадро ги содржи сите елементи наменети за интернет банкарство.

e-Bank i3000 е изграден на современа развојна платформа која овозможува брз старт со работењето притоа давајќи максимум флексибилност за негово надоградување и модификации со растењето на операциите на банката или друштвото. Избраните елементи на кои се базира **e-Bank i3000** претставуваат водечки светски стандарди : **Oracle** базата на податоци и **web (java, php, dotNET - C#)** технологијата на програмирање овозможуваат имплементација на секоја серверска платформа. Примарна е имплементацијата на **Linux** и **Windows** сервери што може да донесе значителни заштеди за банката избегнувајќи серверски лиценци и дозволувајќи почеток со поедноставен серверски хардвер, притоа задржувајќи го комодитетот и продуктивноста. Системот е целосно интегриран за сите web платформи и пребарувачи, без притоа да е потребно да се условува Вашиот клиент да користи одредена верзија на одреден веб пребарувач што преставува и најголемата предност.

Изработен според потребите на корисниците, **e-Bank i3000** претставува идеално решение со кое Вие добивате брз пристап до пазарот и вршите прилагодување на своето работење кон условите кои се поставуваат од современиот пазар. Архитектурата е добиена како комбинација од долгогодишното искуство на **Software Pro Design** со работењето со банки, соработката со консултанти од CityBank – Швајцарија и примената на најновите технологии за дизајн и развој на софтвер. Како таков, **e-Bank i3000** ги поддржува сите аспекти на флексибилен но безбеден систем со високи перформанси и прилагоден кон Вашите потреби и потребите на Вашите клиенти.

Составни делови на e-Bank i3000



e-Bank i3000 пакетот е составен од неколку основни модули кои влегуваат во работењето на секоја банка/друштво :

- Интернет банкарство (web базирано)
- Мобилна апликација на Android оперативниот систем
- Мобилна апликација на iOS оперативниот систем



Овие модули се изработени согласно најновите стандарди во светот на web и мобилното програмирање.

Како додаток на веќе наведените, **e-Bank i3000** во своето јадро вклучува и модули кои не се директно врзани со интернет банкарството, туку се потреба на секој online информациски систем :



- Безбедност и администрација на корисници
- Автоматски пренос на измени
- Интерфејси кон други системи

Отворената архитектура на системот овозможува брзо да се изработуваат други модули и транспарентно да се приклучуваат кон јадрото на **e-Bank i3000**.



ДЕТАЛЕН ПРЕГЛЕД ЗА КРЕДИТНА ПАРТИЈА : 2147483647

Датум на аплицирање : 2016-02-08 Датум на одобрување : 2016-02-09 Рок на отплата : 60 месеци.
 Тип на кредит : Долгорочен кредит ДРП12 Наредно доспевање : 2016-06-09 Состојба : -246850.00

[Print](#) [Сопувај во PDF](#)

АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН И ПРЕГЛЕД НА ПЛАЌАЊА

Рата	Доспевање	Кам.Ставка	Главница	Камата	Зет.кам.	Ман.Треш.	МПУ	Управув.пров.	ЕКС	Вкупно	Платено
1	2016-03-09	11.00	3100.00	11.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3150.00	3150.00
1	2016-04-09	11.00	3100.00	11.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3150.00	0.00
2	2016-04-09	11.00	3100.00	11.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3150.00	0.00
3	2016-06-09	11.00	3100.00	11.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3150.00	0.00
4	2016-07-09	11.00	3100.00	11.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3150.00	0.00
5	2016-08-09	11.00	3100.00	11.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3150.00	0.00

ИНФОРМАЦИИ
 Клиент: Трне Трне
 Последен пат бевте најавени на:
 Време: 2016-04-11 08:36:36
 IP: 78.40.2.185

КОНТАКТ
 0 24/7: +389 (0)1 111 112
 24/7: help@email.com
 +389 (0)1 111 112
 help@email.com
 ул. Улица бр. 55 Македонија

Web апликацијата преставува главен продукт во пакетот **e-Bank i3000**. Апликацијата се состои од кориснички и административен дел. Каде што Вашите корисници ќе можат да превземат голем број на клиентски извештаи, да имаат 24/7 увид во своите состојби и брз контакт со Вас.

Преку административниот панел Вие како администратори имате увид во целокупниот процес и целосна контрола над апликацијата и корисниците.

Секој клиент на банката може да стане корисник на услугите на интернет банкарството. Со пријавувањето, корисникот добива можност да ги користи услугите на банката на кои е претплатен : да добие извод за својата сметка, да изврши безготовинско плаќање од своите сметки во банката, WAP сервис за трансакции по сметките на мобилен телефон. Безбедноста е на највисоко ниво со помош на сигурносните сертификати кои се издаваат за секој клиент.

По воведувањето на законските одредби за електронски потписи и безбедност, најголеми бенефиции од ваквите услуги ќе имаат корпоративните клиенти, кои ќе имаат комплетна покриеност на своите сметки преку интернет услугите. Големите безготовински плаќања ќе станат побезбедни и поефикасни преку услугите на интернет-банкарството на **e-Bank i3000** системот.



Водејќи се од глобалните анализи како и домашните статистики застапеноста на Android OS во мобилните телефони е најголема за територијата на Република Македонија од појавата на smartphone-ите, па оттаму поседувањето на ваква апликација е неминовено доколку сакате да сте во тек со најновите случувања на полето на интернет банкарството.


Оваа апликација испраќа ги вклучува сите бенефити како web апликацијата со дополнителни соодветни известувања до нејзините корисници (вашите клиенти) за доспевањето на ратите од кредитот, информации за сметките кои ги поседува Вашиот клиент.



Водејќи се од глобалните анализи како и домашните статистики застапеноста на Android OS во мобилните телефони е најголема за територијата на Република Македонија од појавата на smartphone-ите, па оттаму поседувањето на ваква апликација е неминовено доколку сакате да сте во тек со најновите случувања на полето на интернет банкарството.



Оваа апликација испраќа ги вклучува сите бенефити како web апликацијата со дополнителни соодветни известувања до нејзините корисници (вашите клиенти) за доспевањето на ратите од кредитот, информации за сметките кои ги поседува Вашиот клиент.



Добредојдовте во E-Banking системот на Поштенска Банка ад Скопје - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Search Favorites Media Print

Address http://www.postbank.com.mk/ebank/Login.do

ПОШТЕНСКА БАНКА ад
e-bank

дома моите сметки профил одјава | postbank.com.mk

17.09.2004 8:15 Корисник: Тест Активни корисници: 11

!!ДОМА

Други линкови
Одјава

Стандардно мени
Дома
Вашите Сметки
Поштенско сандаче
Профил
Одјава

Добредојдовте Име и презиме на корисникот во E-Banking системот на Поштенска Банка

Немаате нови пораки во вашето поштенско сандаче!

Одберете сметка со која ќе работите

Вашите сметки

Сметка број 1	123-xxxxxxxxxx-xx
Тип на сметка: Платен Промет	
Состојба: 2,070,730.00	
Сметка број 2	124-xxxxxxxxxx-xx
Тип на сметка: Платен Промет	
Состојба: 188,037.50	
Сметка број 3	125-xxxxxxxxxx-xx
Тип на сметка: Платен Промет	
Состојба: 35,472.00	
Тековна сметка - број 1	1234567
Тип на сметка: Платен Промет	
Состојба: 65,119.00	
Тековна сметка - број 2	1234568
Тип на сметка: Тековна сметка	
Состојба: 1,035.00	
Тековна сметка - број 3	1234569
Тип на сметка: Тековна сметка	
Состојба: -5,431.00	

Претходникот на e-Bank i3000 модулот **Интернет банкарство** дел од врвниот Bank3000 долги години служеше и важеше за иновативен, стабилен и безбеден продукт во неговото време. Неговата надградба и редизајн како и дополнувањето со мобилни апликации се основата на **e-Bank i3000**.